

Шифра на сесија: 02А Социјална медицина
Марија Постоловска, доктор на медицина
marijaviii4@yahoo.com
+389 75 279 605

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО УСЛОВИ НА КОВИД-19 ПАНДЕМИЈА ВО ЈЗУ ЦЈЗ КОЧАНИ

Постоловска М.¹, Тозија Ф.², Видоеска К.³, Јанакиевска И.⁴

¹ ЈЗУ Центар за јавно здравје Кочани, Кочани, Република Северна Македонија

² Институт за јавно здравје Скопје, Скопје, Република Северна Македонија

³ ЈЗУ Центар за јавно здравје Тетово, Тетово, Република Северна Македонија

⁴ Здравствен дом Скопје, Скопје, Република Северна Македонија

Клучни зборови:

Covid-19,
ЈЗУ ЦЈЗ Кочани,
брисови,
мерки



МАКЕДОНСКО ЛЕКАРСКО ДРУШТВО

Професионална организација на докторите по медицина

MACEDONIAN MEDICAL ASSOCIATION

Professional organization of the medical doctors

Цел на трудот:

Целта на овој труд е да се направи увид за Covid-19 состојбата од 24.03.2020 до 31.10.2020 за Кочанскиот регион и да се укаже на ургентноста на оваа пандемија која може да доведе до летален исход, како и кои се мерките за превенција за Covid-19.

Материјал и методи:

Материјали користени за изработка на овој труд се достапните информации од разни извори како што се публикации и документи од СЗО, податоци од ЈЗУ ЦЈЗ Кочани, податоци од ИЈЗ-Скопје, официјалната интернет страница на Министерство за здравство на РСМ и Влада на РСМ.

Користен е аналитичко-дескриптивен метод.

Резултати:

Резултатите покажуваат дека на 24 март 2020 година во пунктот во ЈЗУ ЦЈЗ Кочани за прв пат се земено брисови па се до ден денес се врши земање на брисови (назофарингеален и орофарингеален) во присуство на обучен доктор и лаборант. На 1 април 2020 во Кочани – прв случај на заразен од КОВИД-19. На 6 април прв починат од коронавирус во Кочани (маж на возраст од 40 години). Земено брисови во пункт Кочани: Од 24 март 2020 до 31 мај 2020 се земено (693), јуни (226), јули (275), август (518), септември (870), октомври (975) вкупно 3557 брисови. До 31 октомври се починати 16 лица (7 машки и 9 женски) најмногу на возраст од 60-69 години (6 починати). Од 14 јуни до 31 октомври 2020 заболени од COVID-19 се 667 лица најмногу на возраст 60+ години (151) и од 30-39 години (142) а најмалку деца под 1 година (1) и од 4-6 години (1). Во однос на занимање најмногу позитивни во Кочанскиот регион се работници (344), пензионери (112), невработени (71), професори (25), ученици (22), деца (17), студенти (12), полицаец (10), лекар (8), мед.сестри (6), фармацевти (7) итн. Најмногу заболени според местото на живеење: Кочани (495), с.Оризари (43), с.Соколарци (20), с.Чешиново (18), с.Спанчево (17), с.Грдовци (11), а по 1 случај во с.Жиганци, с.Долни Подлог, с.Нивичани и с.Теранци. До 31 октомври 2020 во Кочани состојбата е следна: заболени вкупно (735), кумулативна инциденца (1532,2), умрени вкупно (16), морталитет кумулативно (33,4), леталитет кумулативно (2,2), оздравени вкупно (506), активни случаи (213). Стапката на морбидитет/10000 од Covid-19 за Кочанскиот регион изнесува 156, а стапката на морталитет/10000 од Covid-19 за Кочанскиот регион изнесува 34.

Заклучок:

Зголемување на бројот на заболени се должи поради непочитување на општите превентивни мерки како (носење на маски и друга заштитна опрема, миење на раце, средства за дезинфекција, групирање на отворени и затворени површини итн.)

